



Природата раскошно го надарила овој остров, минатото оставило значаен печат, туризам има и во зима, а неговите плажи ги привлекуваат туристите од цел свет.

За Раб велат дека е најубавиот остров на Кварнер, сместен на југот на овој романтичен архипелаг во водите на Јадранското Море. Во неговото опкружување се Паг, Лошињ, Црес и помалите острови Првич, шумовитиот Гргур и озлогласениот Голи оток, а на исток е горостаситиот Велебит. Со траект, кој сообраќа од Сењ до Лопар, може да се види прекрасната панорама, која потсетува на таписерија со јак спектар на медитерански колорит.

Во такво опкружување животот на Раб отсекогаш пулсирал на западната страна, помирната. Тука има многу сонце и светлина, тоа е поднебје на вечна пролет. Додека на Велебит паѓа леден дожд и снег, на Раб е убаво и топло. Од сите острови на Јадранот, по Мљет, Раб има најмногу шума, нешто што прво ќе ви го кажат домаќините, а потоа спомнуваат дека на површина од 90 км², колку што зафаќа овој остров, има и 365 извори на питка вода. По еден за секој ден од годината. Порано на тие извори работеле околу 10 млина, а денес само еден од XIII век.

На островот има многу насади со зеленчук и со овошје, како и маслинови градини и непрегледни полиња прошарани со кактуси и со палми. Во пристаништата се раширени рибарските мрежи, а најчест улов се скушата, сардините, туната, рибата лист, крабата или јастогот.



МЕДИТЕРАНСКИОТ КОЛОРИТ НА БИСЕРОТ НА КВАРНЕР



дното на морето, поставени во акваториумот недалеку од ртот Сорињ и Лопар. Прекриени со челични мрежи изгледаат како музејски експонати. Тука доаѓаат излетнички бродови со стаклени подови и за десет евра можете да уживате во разгледувањето на старите уникатни предмети.

Во девет населби на Раб живеат околу 10.000 жители. Во време на сезоната туристите значително го зголемуваат овој број. Бидејќи во текот на целата година времето е убаво, тука туристи има 12 месеци. Зимската температура се движи околу 10 степени Целзиусови, а во лето не е повисока од 30 степени. Овде нема големи жештини, бидејќи уште од 10 часот почнува да дува маестрал, а ноќно време освежува ветрот бурин.

Карактеристично за островот е збирката од 70 амфори од потонати галии, кои сега се прицврстени за

Во минатото Раб се спомнувал под името Арбија, Арба или Арби. Тешко е да се утврди значењето на тие три збора, но сè се сведува на тоа дека се зборува за црна гора - шума.

Во текот на времето разни народи живееле на Раб и имале големо влијание и оставиле значајни градби, како што се убавата, китнеста камена Кнежева палата, 13 преубави храмови со високи свона, црквата посветена на заштитникот на градот Свети Кристофер. Во храмот на Св. Петар се наоѓа своно кое сè уште свони. Вниманието го привлекуваат и преубавите куќи од камен, долгите и тесни



улички со прочуените венецијански балкони и малите кипови со светци втиснати во сидовите.

Градското пристаниште е раскошно, урбанизирано и комотно, денес полно со јахти, бродови, рибарски бротчиња, а во одвоен дел е марианата.

Раб остава впечаток на град - музеј. Секоја палата е и знаменитост. Ни една зграда од камен не личи на друга. Шеталиштата се поплочени со мермер, а од страните има жардињери со разнобојни цвеќиња и мириси. На плоштадите има палми, црни борови и светли олеандари.